

Поаѓањето на детето во училиште е важен момент во неговиот живот. Тоа се сретнува со нова средина, во училишен двор и широки ходници полни со детски џагор. Наставниците и родителите треба да имаат големо трпение и разбирање во овој период на адаптација кој за некое дете може да потрае и цело полугодие. Затоа родителите на првачето (особено оние на кои првачето им е прво дете) треба да знаат неколку правила:

1. Овозможете му на детето да го засака училиштето;
2. Овозможете му да доживее успех, а со тоа ќе стекне самодоверба и доверба во другите луѓе;
3. И најмалиот успех пофалете го, наградете го;
4. Направете да биде свесно за своите способности и можности;
5. Поттикнете го да прашува, да биде љубопитно;
6. Поттикнете го да ги забележува работите, настаните околу себе и разговарајте за тоа;
7. Не барајте да биде идеално;

## СОВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРВАЧИЊАТА



ООУ  
„Синиша Стоилов“  
ЗРНОВЦИ



8. Поттикнете го да биде активно, самостојно, само да го направи она што го може и да ги завршува работите до крај;

9. Не заплашувајте го со казни или со наставникот (тој не е средство за заплашување);

10. Учете го како да комуницира со врсниците и возрасните;

11. Барајте од детето да го прави она што се бара од него, а не само она што го сака;

12. Бидете што почесто со првачето зашто кога детето ќе почувствува дека е сакано сигурно е во себе и полесно се прилагодува на промените;

13. Барајте од првачето да биде уредно и чисто;

14. За уредноста на ученичкото катче детето треба само да се грижи;

15. Столчето треба да биде прилагодено на детето за да може правилно да седи;

16. Доколку нема ученичко катче барајте од детето да учи на исто место;

17. Во ученичкото катче треба да биде сместен: распоредот на часовите, дневен и неделен распоред на активности за детето;

18. Создавајте работни навики кај првачето;

19. Ако некогаш погреша оставете го да се соочи со неуспехот;

20. Ако немате можности за детска соба, направете ученичко катче;



# НАЈДИ ВРЕМЕ ЗА ДЕТЕТО, ТОА Е СМИСЛАТА НА ТВОЕТО ПОСТОЕЊЕ.

21. Просторијата во која учи детето треба да биде чиста, проветрена, светла и топла (19 до 22 степени). Во неа не треба да има предмети кои го одземаат вниманието;

22. Домашните работи првачето нека ги работи самостојно, а Вие проверете ја точноста на сработеното;

23. Домашните работи нека ги работи по доаѓањето од училиште (по краток одмор), а не навечер;

24. Не барајте од детето да биде она што Вие на сте биле како ученик;

25. За секој постигнат успех на првачето радувајте се заедно;

26. Комуницирајте континуирано со наставникот и училиштето, така успехот на Вашето дете ќе биде неизбежен;